



туристичка агенција
TRAVEL HOUSE
куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО:

ВИЕТНАМ



ЛЕГЕНДИТЕ ОД ЦИТАД ХРАМОВИТЕ И ОСТР

Виетнам или официјално Социјалистичка Република Виетнам е најисточна земја на полуостровот Индокина. Со популација од повеќе од 85 милиони, Виетнам е 13. земја по ред по број на жители.

Климатските услови во оваа земја се различни и варираат во зависност

од областа. Повисоките места обично имаат пониска температура од низинските. Во јужниот дел на земјата, во градот Хо Ши Мин (поранешен Сајгон) и кај Меконг Делтата, температурата е постабилна и се движи од 21 до 28 степени Целзиусови преку целата година. Во планините

промената е подрастична од 5 0Ц во декември и јануари до 37 0Ц во јули.

Во Виетнам задолжително треба да се видат Ханој и Хоан Кијем, Езерото на обновениот меч (што би значело во превод), чии брегови се обраснати со зеленило. Во средината на паркот се наоѓа цитадела, која денес е воена база. Пагодата (храм од дрво или од камен) на самиот крај на езерото е подигната во знак на победата над Монголите во XIII век. Легендата за името на езерото настанала во XV век и зборува за тоа дека пред големата битка со Кинезите од езерото излегла самовила и му го зела мечот на кралот, кој плувал по езерските води. Кралот бил очаен, а во меѓувреме од езерото излегла златна желка и му го вратила мечот. Во знак на благодарност во средина на езерото била подигната пагода со црвена ѕвезда, која денес е амблем на Ханој.

Вниманието на туристите го привлекува и пагодата со еден столб, која со својот изглед потсетува на лотос. Ја изградил еден од кралевите од династијата Ли, кој подолго немал потомство.

Исто така, комплексот на Храмот на книжевност од XI век, изграден во



вид на пагода, му е посветен на прочуениот кинески филозоф Конфучие. Од XV до XVIII век во овој храм им се доделувале награди на најдобрите студенти. Кога престолнината се преселила во градот Хуе, храмот бил претворен во музеј. На камените плочи поставени на скулптурите, кои ги претставуваат желките, се напишани имињата на најдобрите студенти.

Додека заминувате од овој град-музеј ракавите на Црвената река се сè потесни, а полињата со ориз се сè попространи.

Асфалтниот пат од Ханој до пристаништето Халонг е долг 165 км, се минува меѓу оризови полиња, каучукови шуми со прашумски растенија. Халонг се разгледува со мали



ЕЛИТЕ, ПАГОДИТЕ, ОВИТЕ

бродчиња и при испловувањето со бродот имате прекрасна глетка на околу стотина камени острови, кои се дел од останатите 2.000 островчиња. Според легендата, змејот се спуштал од небото во водите на Јужното Кинеско Море за малку да се одмори, при што уморен замавнал со својата опашка, удрил во брегот и го распрснал на неколку илјади парчиња. Зборот Халонг значи "змеј кој се симнал од небото". Интересен е податокот дека 775 острови се под заштита на УНЕСКО. Во водите на овој залив живеат повеќе од 400 видови риба, 160 видови корали и 355 видови планктони.

Бреговите на заливот се населени уште од праисториско време. Денес има селски населби и на вода, меѓу финовските камени острови. Тамошните жители, главно, се хранат со ориз и со риба, но колку нивниот живот и да изгледа примитивен тие сепак не ни помислуваат да го менуваат. Со текот на времето ветровите кои тука дуваат и брановите ги извајале островите во денешните облици и сега едни личат на чајник, други на брод, едра..., но тие не се населени.

